

Службен весник

на Република Македонија

Број 122

14 август 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3854. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	2	3857. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	2
3855. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	2	3858. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3
3856. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	2	3859. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	3
		3860. Исправка од Фондот за здравствено осигурување на Македонија	3
		Огласен дел	1-60

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****3854.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јажинце, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јажинце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Јажинце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-13789/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3855.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рогачево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рогачево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Рогачево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-13790/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3856.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопот, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопот, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сопот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-13791/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3857.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Матејче-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Матејче-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Матејче-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-13792/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3858.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Камен Дол, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Камен Дол, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Камен Дол.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-13793/1

22 јули 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески с.р.**3859.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сирково, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сирково, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сирково.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-13794/1

22 јули 2014 година

Скопје

Директор,

Славче Трпески с.р.**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО****ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****3860.**

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 120 од 8 август 2014 година, забележана е техничка грешка, поради што се објавува следната

ИСПРАВКА

Во членот 1 ставот 1 треба да гласи:

“Во Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 97/2010, 99/2011, 104/2012 и 151/2013), во член 6 став 8 се додава нова точка 13, која гласи: „При ограничена оваријална резерва на јајниците со вредност на FSH повисоки од 12,5 mIU/ml, вредности на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на третиот ден од циклусот, ниво на anti-Mullerian хормон во серум пониски од 1 ng/ml и број на антрални фоликули на ехо-преглед помал од 5, само првиот обид за БПО е со сопствен репродуктивен материјал (ооцити), по барање на осигуреното лице.“

Фонд за здравствено осигурување
на Македонија



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014122